

Службен весник

на Република Македонија

Број 148

10 октомври 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4641. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	2	4645. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран – викенд кука број 3	6
4642. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	2	4646. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран - Викенд кука број 1	6
4643. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	3	4647. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество на обука на специјални сили, во Република Турција.....	6
4644. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран – викенд кука број 2	6	4648. Одлука за испраќање на два авиони АТ-802А Fire Boss на Дирекција за заштита и спасување и републички сили за заштита и спасување на меѓународен аеромитинг во Република Црна Гора	7
		4649. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	7

	Стр.		Стр.
4650. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество на обука на нуркачи во Црна Гора.....	8	4656. Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на краткорочните акциони планови за заштита на амбиентниот воздух	25
4651. Правилник за условите за категоризација на автокампови	8	4657. Одлука за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2014 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.....	27
4652. Правилник за висината на трошоците за категоризација на автокампови	21	4658. Договор за меѓуопштинска соработка.....	27
4653. Правилник за содржината и начинот на советувањето на бремената жена пред прекинувањето на бременоста.....	21	4659. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2014 година.....	28
4654. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	22	Огласен дел	1-68
4655. Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух(*).....	23		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4641.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14, 104/14, 111/14, 114/14 и 138/14), во точката I. во потточка 11. Комисија за економски прашања под г) за заменици на членовите во точката 8) се додаваат зборовите: „Чедомир Саздовски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3776/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4642.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14, 104/14 и 111/14) во членот 3 во точката 13. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел под б) членови, во точката 4. се додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3777/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4643.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10. 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ред. број	опис	тип	количина	инвентарен број	набавна вредност	отпишана вредност
1.	Скала	ALPOS 3+1	1	139008	1,763	1,763
2.	Скала	LIMEKS 3+1	1	139009	1,763	1,763
3.	Скала	LIMEKS 3+1	1	139010	1,763	1,763
4.	Скала	ALPOS 3+1	1	139011	1,763	1,763
5.	Скала	ALPOS 2+1	1	139012	1,200	1,200
6.	Скала	LIMEKS 3+1	1	139013	1,763	1,763
7.	Скала	ALPOS 3+1	1	139014	1,763	1,763
8.	Скала	3+1	1	139015	1,061	1,061
9.	Скала	ALPOS 4+1	1	139016	1,748	1,748
10.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139147	7,538	7,538
11.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139148	7,538	7,538
12.	Скала	MERSAN 7+1	1	139149	13,119	13,119
13.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139150	7,538	7,538
14.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139151	7,538	7,538
15.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139152	7,538	7,538
16.	Скала	YONGA 6+1	1	139153	1,586	1,586
17.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139154	7,538	7,538
18.	Скала	6+1	1	139155	1,040	1,040
19.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139156	7,538	7,538
20.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139157	7,538	7,538
21.	Скала	ARTUB 7+1	1	139158	7,904	7,904
22.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139159	7,538	7,538
23.	Скала	ALPOS 6+1	1	139160	2,101	2,101
24.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139161	7,538	7,538
25.	Скала	ALPOS 6+1	1	139162	2,101	2,101
26.	Скала	ALPOS 4+1	1	139163	1,748	1,748

27.	Скала	ALPOS 3+1	1	139164	1,763	1,763
28.	Скала	ALPOS 3+1	1	139165	1,763	1,763
29.	Скала	ALPOS 6+1	1	139166	1,653	1,653
30.	Скала	LIMEKS 3+1	1	139167	1,763	1,763
31.	Скала	ALPOS 4+1	1	139168	1,994	1,994
32.	Скала	ALPOS 4+1	1	139169	1,748	1,748
33.	Скала	DORGULAR 4+1	1	139170	1,105	1,105
34.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139171	7,538	7,538
35.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139172	7,538	7,538
36.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139173	7,538	7,538
37.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139174	7,538	7,538
38.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139175	7,538	7,538
39.	Скала	YONGA 7+1	1	139176	1,586	1,586
40.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139177	7,538	7,538
41.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139178	7,538	7,538
42.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139179	7,538	7,538
43.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139180	7,538	7,538
44.	Скала	ALPOS 6+1	1	139181	1,653	1,653
45.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139182	7,538	7,538
46.	Скала	ALPOS 6+1	1	139183	1,653	1,653
47.	Скала	ALPOS 5+1	1	139184	1,950	1,950
48.	Скала	YONGA 6+1	1	139185	1,586	1,586
49.	Скала	SUMMIT 6+1	1	139186	7,538	7,538
50.	Скала	ALPOS 6+1	1	139187	2,386	2,386
51.	Скала	ALPOS 3+1	1	139188	1,763	1,763
52.	Скала	ALPOS 2+1	1	139189	1,200	1,200
53.	Скала	SUMMIT 5+1	1	139190	7,538	7,538
54.	Скала	ALPOS 2+1	1	139191	1,200	1,200
55.	Скала	ALPOS 4+1	1	139192	1,748	1,748
56.	Скала	ALPOS 4+1	1	139193	1,994	1,994
57.	Скала	ALPOS 6+1	1	139194	2,101	2,101
58.	Скала	6+1	1	139195	1,040	1,040
59.	Скала	ALPOS 6+1	1	139196	1,653	1,653
60.	Скала	ALPOS 4+1	1	139197	1,748	1,748
61.	Скала	ALPOS 4+1	1	139198	1,994	1,994
62.	Скала	LIMEKS 3+1	1	139199	1,152	1,152
63.	Скала	SUMMIT 7+1	1	139200	7,538	7,538
64.	Скала	YONGA 3+1	1	139207	931	931
65.	Скала	мала	1	139238	1,356	1,356
66.	Скала	голема	1	139239	7,192	7,192

67.	Скала	голема	1	139240	7,192	7,192
68.	Скала	голема	1	139241	7,192	7,192
69.	Скала	голема	1	139242	7,192	7,192
70.	Скала	голема	1	139243	7,192	7,192
71.	Скала	голема	1	139244	7,192	7,192
72.	Скала	голема	1	139245	7,192	7,192
73.	Скала	голема	1	139246	7,192	7,192
74.	Скала	ALPOS	1	139247	1,970	1,970
75.	Скала	ALPOS	1	139248	1,970	1,970
76.	Скала	ALPOS	1	139249	1,970	1,970
77.	Скала	ALPOS	1	140016	2,599	2,304
78.	Скала	ALPOS	1	140017	2,599	2,304
79.	Скала	ALPOS	1	140348	2,599	2,304
80.	Скала	ALPOS	1	140349	1,430	1,430
81.	Скала	троделна GALIK	1	140350	7,896	4,789
82.	Скала	дрвена	1	140351	1,356	1,202
83.	Скала	ALPOS	1	140352	1,430	1,430
84.	Скала	дрвена	1	140353	1,356	1,202
85.	Скала	троделна GALIK	1	140354	15,100	15,100
86.	Скала	ALPOS	1	140355	1,430	1,430
87.	Скала	HIMER 5+1	1	140488	7,541	4,663
88.	Скала	HIMER 4+1	1	140489	7,541	4,663
89.	Скала	HIMER 5+1	1	140490	7,541	4,663
90.	Скала	HIMER 6+1	1	140491	7,541	4,663
91.	Скала	HIMER 5+1	1	140492	7,541	4,663
92.	Скала	4 H 4	1	140493	7,192	5,453
93.	Скала	4 H 4	1	140494	7,192	5,453
94.	Скала	HIMER 4+1	1	140495	7,541	4,663
95.	Скала	троделна ALPOS	1	140496	7,895	4,881
96.	Скала	троделна ALPOS	1	140497	14,180	14,180
Вкупно:					442,989	414,929

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-7923/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4644.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН–ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 2****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран – викенд кука број 2, број 42-359/1 од 22.01.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8094/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4645.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН – ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 3****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран – Викенд кука број 3, број 42-358/1 од 22.1.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8095/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4646.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН–ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 1****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран – Викенд кука број 1, број 42-360/1 од 22.1.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8096/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4647.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛНИ СИЛИ, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество на обука на специјални сили, која ќе се одржи во периодот од 13.10.2014 година до 14.11.2014 година во Република Турција, се испраќаат 40 (четириесет) припадници на Полкот за специјални операции на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:

- на обука за командоси, во периодот од 13.10.2014 година до 14.11.2014 година, 15 припадници и

- на основна падобранска обука во периодот од 27.10 2014 година до 14.11.2014 година, 25 (дваесет и пет) припадници.

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Република Турција, а патните трошоците ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8332/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4648.

Врз основа на член 16 точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ДВА АВИОНИ АТ-802А FIRE
BOSS НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУ-
ВАЊЕ И РЕПУБЛИЧКИ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН АЕРОМИТИНГ
ВО РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА**

1. За учество на меѓународен аеромитинг (во натамошниот текст: аеромитингот) во Република Црна Гора, кој ќе се одржи во периодот од 11 – 12 октомври 2014 година во Република Црна Гора, се испраќаат два авиони AT-802A Fire Boss на Дирекција за заштита и спасување и пет припадници на републичките сили за заштита и спасување, и тоа:

- два пилота;
- два въздухопловни техничари и
- координатор.

2. Финансиските трошоци за сместувањето и исхраната на учесниците во аеромитингот паѓаат на товар на организаторот, а трошоците за 1000 литри гориво за прелет на двата авиони до Црна Гора и 70 литри гориво за патничкото моторно возило ќе ги покрие Дирекцијата за заштита и спасување.

3. Подготовките и организацијата на учесниците на аеромитингот ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување.

4. По завршувањето на активностите од аеромитингот, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8462/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4649.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за Туристичка развојна зона „Студенчишко благо“, општина Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8464/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4650.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА НА НУРКАЧИ ВО ЦРНА ГОРА**

1. За учество на обука на нуркачи, која ќе се одржи во периодот од 8.10.2014 година до 16.10.2014 година во Црна Гора, се испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Црна Гора, а патните трошоците ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8541/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4651.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13), министерот за економија, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА АВТОКАМПОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите за категоризација на автокампови.

Член 2

Автокамповите се распоредуваат во категории во зависност од уредувањето, опремувањето и квалитетот на услугата.

Распоредувањето на автокамповите според уредувањето и опремувањето се врши во зависност од тоа дали ги имаат следните содржини: приод и сообраќајна поврзаност; влез во кампот, прием и заминување на гостите; терен, уреденост на просторот во кампот; простор за кампирање; снабдување со вода; хигиена, ред и чистота; заштита во кампот; снабдување со електрична енергија; санитарии; услуги на храна и пијалок; трговија, снабдување со прехранбени продукти и други потреби; простор за приготвување и конзумирање храна; апарати за ладење и условите за гостите.

Автокамповите се распоредуваат во категории во зависност од услугите кои ги даваат: чуварската служба, прием и испраќање на гостите, менувачница и услуги со телефон; простори за кампирање; заштита на гостите во кампот; одржување на инсталациите и апаратите; одржување на санитарните простории и апарати; познавање на странски јазици и изглед на персоналот; услуги во трговија; услови за гостите - анимирање и забава; можност за чување на скапоцености на гостите во рамките на рецепцијата; прифаќање платежни и кредитни картички и банкомат.

Категориите на автокамповите се означуваат со број на ѕвездички, при што распоредувањето во категории и означувањето на категории се врши на начин што автокампови во прва, втора, трета и четврта категорија се означуваат со број на ѕвездички четири, три, две и една.

Член 3

Условите за категоризација на автокамповите се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Категоријата на објектот со називот се испишува на плочка која треба да биде истакната на видливо место при влезот во автокампот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4302/2
10 септември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

ПРИЛОГ I
Категоризација на автокампови (1* - 4*)

Ред. бр.	Назив	1	2	3	4
I.	УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМА				
	1. Приод и сообраќајна поврзаност				
	1.1. Патна поврзаност со регио-нални и магистрални сообраќајници	x	x	x	x
	1.2. Нормален приод за возила и пешаци, така изведен како би се избегнале сообраќајни несреќи при влегувањето и излегувањето на возилата	x	x	x	x
	1.3. Камповите со капацитет за повеќе од 300 гости мора да имаат уреден простор за чекање, со нето површина од најмалку 200 м ²	x	x	x	x
	2. Влез во кампот, прием и заминуваче на гостите				
	2.1. Кампот може да има само еден главен влез	x	x	x	x
	2.2. На влезот во кампот мора да има рампа, која се дига и спушта	x	x	x	x
	2.3. На влезот во кампот мора видливо да биде истакнат називот и категоријата на кампот. Натписот мора да биде добро видлив, премачкан со светликов материјал и ноќе да биде осветлен.	x	x	x	x
	2.4. Влезот во кампот ноќе мора да биде осветлен.	x	x	x	x
	2.5. Камповите со капацитет за повеќе од 300 гости, на влезот мора да имаат доволно голем, уочлив, прегледен и ноќе осветлен ориентационен план со нацртани комуникации (за возила и пешаци), размес-теност и ознака на објектите, како и со броеви означени камп единици.	x	x	x	x

	2.5.1. Осветлен ориентационен план на кампот со обележени слободни места.					X
	2.6. Во непосредна близина на влезот кампот мора да има:					
	2.6.1. Просторија за прием и заминување на гостите	X				
	2.6.2. Рецепција со простор за чекање, опрема со гарнитура за седење (масичка со две полуфотелји или фотелји), пепелник, корпа за отпадоци.				X	X
	2.6.3. Служба за информации.				X	X
	2.6.4. Поштенско сандаче за писма и разгледници	X			X	X
	2.6.5. - Инсталиран телефон во затворена или звучно изолирана кабина, - освен во случаи кога нема можност за телефонска линија, да се даде услуга за користење на мобилен телефон.	X			X	X
	3. Терен, уреденост на просторот во кампот					
	3.1. Теренот за кампирање да биде што е можно пораман, долните слоеви да овозможуваат брзо истекување на водата после дожд.	X			X	
	3.2. Хоризонталните површини покриени со трева, долните слоеви да овозможуваат брзо истекување на водата после дожд.				X	X
	3.3. Природна или вештачка ограда околу целиот камп, која ќе спречува неконтролирано влегување во кампот.	X			X	X
	3.4. Кампот да биде природно добро озеленет со високи дрвја или хортикултурно добро уреден, кои ќе даваат пријатна павина и амбиент.				X	X

	3.5. Интерни комуникации кои овозможуваат приод на возила и пешаци до просторот за кампирање и до камп-единиците	x	x	x	x
	3.6. Еднонасочни улици за возила внатре во кампот, со најмала широчина од 2,5 м со доволен простор за разминување на возилата	x	x	x	x
	3.7. Горниот слој на улиците за возила да биде така изведен да спречува создавање прашина и кал и да овозможува чистење.	x	x		
	3.8. Горниот слој на улиците за возила да бидат асфалтирани.			x	x
	3.9. Сообраќајни знаци за одбележани насоки и ограничување на брзината на движење на колите.			x	x
	4. Простор за кампирање				
	4.1. Во кампот се издава простор за кампирање или камп единица, кој служи за поставување на опремата за кампирање (шатор, камп-приколка, маса, столови, лежалки и др.), како и за сместување на возилото, ако не е обебедено посебно паркиралиште.	x	x		x
	4.2. Подготвен и уреден простор за кампирање, исчистен од камења, корења и друг материјал, кој пречи за негово нормално користење.	x	x	x	x
	4.3. Минималната површина на просторот за кампирање по еден гостин (кампер) да изнесува:	15 m ²	17 m ²	20 m ²	25 m ²
	4.4. Минималната површина на камп единицата да изнесува:	60 m ²	80 m ²	100 m ²	130 m ²
	4.5. Секоја камп единица да е обележена и означена со број кој одговара на бројот на ориентациониот план.	x	x	x	x
	4.6. Сите камп единици да бидат заградени со зеленило.				x

	4.7. Процентот на просторот за кампирање, односно камп единиците, кои треба да имаат можност за приклучување на електрична енергија, да изнесува:				
	5. Снабдување со вода				
	5.1. Приклучок на јавен водовод или на друг начин постојано обезбедена доволна количина на хигиенски исправна вода за пиење, перење и одржување на хигиената.	x	x	x	x
	5.2. Минималната количина на вода по еден гостин (кампер): (литри на ден)	100 л/ден	100 л/ден	120 л/ден	150 л/ден
	5.3. По една славина на секои 25 гости рамномерно распоредени по целиот камп			x	x
	5.4. Беспрекорен проток на вода на сите изливни места.	x	x	x	x
	6. Хигиена – ред и чистота				
	6.1. Беспрекорно отстранување на фекалните материји и отпадните води.	x	x	x	x
	6.2. Собирање и одвод на течните отпадни материји преку затворен канал до уредите за собирање и конечно испуштање во теренот или природните текови.	x	x	x	x
	6.3. Испуштањето на отпадните води да биде така уредено да се исклучи можноста од механичко или бактериолошко загадување.	x	x	x	x
	6.4. Садови или уреди за празнење на хемиските ВЦ-иња.	x	x	x	x
	6.4.1. Еден на (број) приколки	100	100	50	50
	6.5. Садови за отпадоци со капак, доволно цврсти, рационално распоредени и дискретно поставени во кампот, со најмала зафатнина од 4 дм ³ дневно по гостин.	x	x	x	x
	7. Заштита во кампот				
	7.1. Постојано да има на располагање средства за давање прва помош (завои, лекови и друго).	x	x	x	x

	7.2. Камповите покрај водени површини треба да имаат уреди и опрема за спасување и видливо истакнати упатства за давање помош на давеници.	X	X	X	X
	7.3. Доволен број апарати за гаснење пожар, со упатство за употреба на најмалку два јазика, рационално распоредени во кампот, поставени на лесно видливи и достапни места.	X	X	X	X
	8. Снабдување со електрична енергија				
	8.1. Кампот мора да биде приклучен на јавна електрична мрежа или на друг начин (солствен агрегат и друго) да се обезбеди доволна количина електрична енергија за нормално функционирање на инсталациите и апаратите во кампот.	X	X	X	X
	8.2. Сите простории во цврстите објекти, кои гостите заеднички ги користат (влез, рецепција, санитарни јазли и друго) мора да имаат електрично осветлување.	X	X	X	X
	8.3. Ниско поставени ориентациони светилки на сите главни сообраќајници за возила и патеките кон санитарните јазли во кампот.	X	X	X	X
	8.4. Санитарните јазли ноќе да бидат осветлени.	X	X	X	X
	9. Санитариј¹⁾				
	9.1. Мијалници	X	X	X	X
	9.1.1. По еден мијалник на секои (број) гости од ист поп.	20	20	20	10
	9.1.2. Огледало покрај мијалникот, полица за тоалетен прибор и четка за чистење		X	X	X
	9.1.3. Славина со топла и студена вода		X	X	X
	9.1.4. Оддалеченоста на просторот за кампирање, односно камп едини-цата, од мијалникот може да изнесува најмногу (--) метри.		200 м	150 м	100 м

1) Не се однесува на гостите кои користат цврсти објекти во кампот, а кои имаат сопствени санитарии.

	9.1.5. Растојанието помеѓу мијалниците да изнесува најмалку 90 см, мијалниците да бидат одделени со прегради, подот и сидовите до височина 1,6 м да бидат обложени со рамни плочи или друг материјал кој лесно се чисти. - мијалниците да бидат одделени со преграда.		x	x	x
	9.1.6. Најмалку еден шуко приклучок за електрични апарати покрај мијалникот, со ознака за напонот на струјата, на секои:	50 гости	50 гости	40 гости	30 гости
	9.1.7. Растојанието меѓу приклучоците да изнесува најмалку:	75 см	75 см	75 см	75 см
	9.2. Тушеви				
	9.2.1. Најмалку една затворена туш кабина на секои:	50 гости	40 гости	30 гости	20 гости
	9.2.2. Постојано на располагање студена вода	x	x	x	x
	9.2.3. Туш кабините да имаат топла вода најмалку	50%	50%	80%	100%
	9.2.4. Одделни туш кабини за мажи и за жени	x	x	x	x
	9.2.5. Подот и сидовите до височина од (-) м да се обложени со плочки	1,6 м	1,6 м	1,8 м	2 м
	9.2.6. Вратата од туш кабината да се зацелува или да има резе од внатрешната страна	X	x	x	x
	9.2.7. Претпростор или посебна кабина за пресоблекување пред туш кабината, опремен со клупа за седење, огледало, полица за оставање и закачалка (за облека и крпи).			x	x
	9.3. ВЦ-иња				
	9.3.1. Просториите и просторите во кои се сместени ВЦ-ињата да се доволно пространи со можност за ефикасно природно проветрување во затворени или покриени објекти, ноќе да бидат осветлени. Подовите и сидовите да се обележани со плочки или друг материјал кој лесно се чисти.	x	x	x	x

	9.3.2. Одделни ВЦ-иња за мажи и за жени	x	x	x	x
	9.3.3. Едно ВЦ за мажи на секои (--) гости	30	30	20	15
	9.3.4. Едно ВЦ за жени на секои (--) гости	20	20	15	10
	9.3.5. Најмногу 25% од ВЦ-ињата за мажи може да се заменат со двоен број на писоари	x	x	x	x
	9.3.6. Писоарите сместени во ист простор со ВЦ-ињата за мажи или во одвоен простор заштитени од погледи од надвор	x	x	x	x
	9.3.7. Сите ВЦ-иња да имаат вода за промивање	x	x	x	x
	9.3.8. Задолжително школка за ВЦ со штица за седење која лесно се чисти		x	x	x
	9.3.9. Вратата на кабината од ВЦ-то да може да се заклучува од внатрешната страна.	x	x	x	x
	9.4. Мијалници за нозе				
	9.4.1. Корито за миене нозе со топла и студена вода во затворен или покриен простор, најмалку по едно во секоја група на кабината за туширање.			x	x
	- славина со студена вода за миене нозе поставена на височина најмалку 50см од подот - најмалку една	x	x		
	10. Услуги на храна и пијалаци				
	10.1. Во кампови со капацитет за повеќе од 150 гости да е обезбедено давање услуги на храна и пијалаци, ако на оддалеченост најмногу до 200 метри од кампот нема угостителски објект во кој се даваат тие услуги.	x	x	x	x
	10.2. Објектите во кои се даваат услуги на храна и пијалаци, мора да ги исполнуваат условите пропишани за тој вид и категорија на објектот.	x	x	x	x

	11. Трговија, снабдување со прехранбени продукти и други потреби				
	11.1. Во кампот да има продавници за продажба на прехранбени продукти (леб, млеко и млечни производи, месо и месни производи и друго); пијалаци (пиво, вино, минерална вода и др.); дневни потреби (вешници, поштенски марки и разгледници, авиокарти и водичи, тутунски производи, средства за лична хигиена, перене и чистење, средства за заштита од сонце и др.);				
	11.2. Обезбедено снабдување (можност за купување) на прехранбени продукти и дневни потреби во кампот или неговата непосредна близина (во пречник до најмногу 200 м)		X		
	12. Простор за приготвување и конзумирање на храна				
	12.1. Уреден и опремен покриен простор за приготвување и конзумирање на храна		X		X
	12.2. Уредено место ²⁾ (грил, скара, огниште и слично) за приготвување на храна.		X		X
	12.3. Едно електрично или плинско решо со постојано обезбедена енергија за готвење за секои (--) гости		75	50	30
	12.4. Кујински маси со рамна површина од материјал кој не ргосува и со меѓусебно одвоени прегради.			X	X
	12.5. Можност за полнење на плински шишиња.				X
	12.6. Сад за отпадоци		X		
	13. Апарати за ладење – фрижидери касети				
	13.1. Фрижидери со прегради или комори за ладење, во кои гостите со надоместок можат да чуваат прехранбени продукти и пијалаци, со најмала зафатнина од 15 дм ³ на 100 гости		X	X	X

2) Места на кои се пали оган мора да бидат така уредени како би се избегнала опасноста од пожар.

	14. Услови за гостите				
	14.1. Перење и пеглање на долна облека и алишта	X		X	X
	14.1.1. Покриен простор за перење алишта	X		X	X
	14.1.2. Корито за перење алишта со материјал кој не рбосува со топла и студена вода, покрај коритото да има маса. - корито за перење алишта со топла и студена вода најмалку едно на 50 гости. - Едно корито за перење алишта на 75 гости	X		X	X
	14.1.3. Маси за пеглање и пегли на располагање на гостите			X	X
	14.2. Миење на посатки				
	14.2.1. Садови за миење на посатки со топла и студена вода, еден на секои: - садови за миење на посатки еден на секои (--) гости	X		50 гости	25 гости
	14.3. Миење на автомобили				
	14.3.1. Бетониран простор ³⁾ за миење на автомобили со протечна вода, славина со приклучно црево со должина од најмалку 8 м и канал за одвод на водата			X	X
	14.4. Детска градинка со организирано чување на деца, обезбедена можност за загревање				X
	УСЛУГИ				
	1. Чуварска служба, прием и испраќање на гостите, мениувачница и услуги со телефон				
	1.1. Обезбедена постојана контрола на влегување на влезот во кампот	X		X	X
	1.2. Обезбедена ноќна и дневна чуварска служба во кампот	X		X	X

3) Димензиите на просторот треба да изнесуваат најмалку 4 x 6 м.

	12/24	12/24	12/24	18/24	24
1.3. Рецепција – прием и испраќање на гостите, службата за информации, прием и доставување на пошта работи 24 часа дневно					
1.4. Услуги со телефон можни (–) часа во текот на 24 часа видливо истакнато соопштение за работното време.	12	12	16	24	
1.5. Интернет приклучок на располагање во рецепцијата или во другите заеднички просторија			x	x	
2. Простори за кампирање					
2.1. Чистење и уредување на просторот за кампирање и камп единиците после секоја смена на гостите.	x	x	x	x	
2.2. Редовно чистење и примерно одржување на просторот за паркирање и комуникациите во кампот	x	x	x	x	
2.3. Редовно празнење или замена на садовите за отпадоци, најмалку еднаш дневно	x	x	x	x	
2.4. Редовно собирање и изнесување на отпадоците и другиот смет, на за тоа определено место надвор од кампот	x	x	x	x	
3. Заштита на гостите во кампот					
3.1. Постојан надзор и брзо известување на надлежните органи за појава на заразени болести во кампот.	x	x	x	x	
3.2. Амбулантска служба во кампот во текот на 18 часа од 24 часа, обезбедено доаѓање на лекар во определено време и соопштение за времето на ординирање.					
- Најмалку едно лице кое работи во кампот да биде оспособено за давање на прва помош, да има медицинска сестра на служба во текот на 12 часа од 24 часа и соопштение за работното време.					
- Најмалку едно лице кое работи во кампот да биде оспособено за давање на прва помош, во камповите со капацитет за повеќе од 100 гости					

	4. Одржување на инсталациите и апаратите					
	4.1. Обезбедено одржување на инсталациите и апаратите во кампот за нивно нормално функционирање	x	x	x	x	x
	4.2. Најмалку едно лице стручно да биде оспособено за користење на електричните инсталации и изведување на приклучоци за струја и контрола на тие приклучоци.		x	x	x	x
	5. Одржување на санитарните простори и апарати					
	5.1. Редовно чистење и дезинфекција на санитарните простори и апарати.	x	x	x	x	x
	5.2. Најмалку едно лице да биде постојано задолжено за санитарните простории.	x	x	x	x	x
	6. Знаење на странски јазици и изглед на персоналот	x	x	x	x	x
	6.1. - Раководителот на кампот добро да знае странски јазик, - персоналот кој работи на прием и испраќање на гостите со добро знаење странски јазици, - персоналот кој работи во менувачница со добро знаење странски јазици.		Еден странски јазик x	Еден странски јазик x	Еден странски јазик x	Два странски јазици x
	6.2. Персоналот кој работи во кампот, освен раководителот (директорот) на кампот, за време додека е на работа да биде облечен во работна облека (работна униформа)			x	x	x
	7. Услуги во трговија					
	7.1. Продавниците во кампот можат да работат најмалку (--) часа од 24 часа на видливо истакнато соопштение за работното време.		12/24	12/24	16/24	
	8. Услови за гостите и анимирање и забава			x	x	x

	9. Можност за чување на скапо-цено- сти на гостите во рамките на рецеп- цијата				X
	10. Прифаќање на платежни и кредит- ни картички.			X	X
	11. Банкомат				X

4652.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/13), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КАТЕГОРИ-
ЗАЦИЈА НА АВТОКАМПОВИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за категоризација на автокампови.

Член 2

За категоризација на автокампови се наплатуваат трошоци по однос на:

- користење на службено патничко моторно возило и
- работа на членовите на Комисијата за вршење на увид на лице место.

Член 3

Трошоците од членот 2 алинеа 1 од овој правилник подносителот на барањето за категоризација ги уплатува на сметка на Буџетот на Република Македонија и тоа:

- доколку се користи службено патничко моторно возило за категоризација на автокамп кој се наоѓа во Градот Скопје и населените места во околината на градот, трошоците изнесуваат 500 денари;
- доколку патничкото возило се користи за категоризација на автокамп во градовите и населените места кои се оддалечени од градот Скопје до 100 км трошоците изнесуваат 1000 денари и
- доколку патничкото возило се користи за категоризација на автокамп, во градовите и населените места кои се оддалечени од градот Скопје над 100 км, трошоците изнесуваат 2000 денари.

Член 4

Трошоците од членот 2 алинеја 2 на овој правилник, се пресметуваат во висина од 150 денари за секој започнат час, за секој член на Комисијата. Бројот на часовите за вршење на увидот се утврдува записнички од страна на Комисијата и на овластеното лице - претставник на автокампот, за ефективно поминатото време.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4302/3
10 септември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беќим Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

4653.

Врз основа на член 6 став 4 од Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13 и 164/13), министерот за здравство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОВЕТУВА-
ЊЕТО НА БРЕМЕНАТА ЖЕНА ПРЕД ПРЕКИНУ-
ВАЊЕТО НА БРЕМЕНОСТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на советувањето на бремената жена пред прекинувањето на бременоста за можните предности за продолжување на бременост, како и за ризиците при спроведување, односно не спроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената, методите за вршење на прекинување на бременоста и да ја запознае со можностите и методите за спречување на бременоста.

Член 2

Советувањето на бремената жена пред прекинувањето на бременоста (во натамошниот текст: советувањето) се врши усно со објаснување, со покажување на печатени материјали и со покажување на динамична ултразвучна слика од плодот со негов опис.

Советувањето се извршува во просторија која обезбедува дискреција на бремената жена и доволно време за советување.

Докторот го започнува советувањето со свое претставување и на бремената жена и дава податоци за контакт за дополнителни прашања.

На бремената жена детално усно и со печатени материјали треба да и се објасни текот на планираното прекинување на бременоста и ефектите од интервенцијата на плодот.

При советувањето докторот треба да и овозможи на бремената жена да поставува прашања во врска со прекинувањето на бременоста и на истите да даде објективен одговор.

При советувањето се прави ултразвучен преглед на бремената жена, се покажува динамична ултразвучна слика од плодот со негов опис и се овозможува да се чуе срцебиенето на плодот.

Член 3

Докторот при советувањето ја информира бремената жена за точната гестациска старост на плодот, како и сите анатомски и физиолошки карактеристики на плодот во таа гестациска старост.

Бремената жена треба да биде запознаена со сите можни методи за прекин на бременоста со изрази разбирливи за неа.

При советувањето бремената жена треба да добие детални усни и печатени информации за непосредните и долгорочните последици по нејзиното здравје, со психолошките ефекти по извршената интервенција, како и со можните компликации поврзани со предложената метода за прекин на бременост и со прекинон на бременоста во соодветна гестациска старост на плодот.

На бремената жена треба да и бидат посочени можните дополнителни ризици поврзани со претходни постоечки болести, односно состојби.

При советувањето на бремената жена и се даваат детални информации за можните методи за вршење на прекинувањето на бременоста и за можноста да ја повлече согласноста за прекинување на бременоста без било какви последици за нејзиниот иден медицински третман и без губиток на било какви права од здравственото осигурување.

Заради спречување на идни несакани бремености, бремената жена се советува за можностите и начините за контрола на бременоста (контрацепција).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-6944/3

6 октомври 2014 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4654.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14 и 125/14) во членот 7, алинеја 2, по зборовите: „водени текови“ се става записка и се додаваат зборовите: „водени површини“.

Член 2

Во членот 16 по став (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) По исклучок од ставот (3) алинеи 1 и 2 од овој член попречниот профил може да се димензионира и реализира, согласно одредбите на член 69 став (8) од овој правилник.“

Член 3

Членот 21 се менува и гласи:

„(1) Градежна парцела задолжително се формира во урбанистичките планови од член 7, точка 2), алинеи 2, 3 и 4 како и урбанистичко планските документации од Законот за просторно и урбанистичко планирање“.

„(2) По исклучок од ставот (1) од овој член, во општите акти за населени места во општината, градежна парцела се формира од една или повеќе соседни катастарски парцели со еден носител на право на градење“.

Член 4

Во членот 68 по ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:

„(11) Доколку постојат изградени објекти со намена домување во станбени куќи, поради кои не може да се реализира пристапна улица од став (7) од овој член, сообраќајницата која обезбедува колски пристап до градежните парцели со иста намена не треба да е помала од 3,5 метри.“

Член 5

Во членот 69 по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) По исклучок на ставовите (1) и (2) од овој член, со Проект за инфраструктура може да се намали минималната вкупна широчина на попречниот профил со изоставување на разделниот појас, само во случаите кога е констатирано дека во планираниот попречен профил постојат градби или високо зеленило.“

Член 6

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Големината на радиусот на хоризонталните кривини зависи од проектната брзина на сообраќајницата.“

(2) Долната граница на вредноста на Р-радиусот на хоризонталните кривини е функција од брзината и треба да изнесува за:

- Брзини до 30 км/час $R = 30$ м;
- Брзини до 40 км/час $R = 50$ м;
- Брзини до 50 км/час $R = 80$ м;
- Брзини до 60 км/час $R = 120$ м;
- Брзини до 70 км/час $R = 180$ м;
- Брзини до 80 км/час $R = 250$ м;
- Брзини до 90 км/час $R = 350$ м;
- Брзини до 100 км/час $R = 450$ м;
- Брзини до 110 км/час $R = 600$ м и
- Брзини до 120 км/час $R = 750$ м.

(3) Можните брзини за движење по одреден тип на улици при планирање изнесуваат:

- пристапни улици до 30 км/час;
- станбени улици од 30 км/час до 40 км/час ;
- сервисни улици од 30 км/час до 50 км/час;
- индустриски улици од 30 км/час до 50 км/час;
- собирни улици од 40 км/час до 60 км/час;
- магистрална улица низ населено место - село од 40 км/час до 60 км/час
- градски магистрални улици без денивелирани крстосувања од 40 км/час 80 км/час;
- градски магистрални улици со денивелирани крстосувања од 60 км/час 90 км/час и
- транзитни магистрални улици од 60 км/час до 100 км/час;“.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-13140/2
8 октомври 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

4655.

Врз основа на член 27 став (3) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство и министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на Планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 2

Планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (во натамошниот текст: План) се подготвува преку собирање и обработка на информации од:

1. инвентарите на емисии на загадувачки супстанции во воздухот;
2. сценарија за идни емисии од поедини загадувачки супстанции;
3. оценка на квалитетот на воздухот на Република Македонија и
4. оценка на метеоролошките услови и географските фактори кои што можат да имаат влијание врз квалитетот на воздухот, генерално и во кратки временски интервали.

Член 3

(1) Планот ги содржи следните податоци:

- 1) Локализација на прекумерното загадување:
 - регион;
 - град (мапа) и
 - мерна станица (мапа, географски координати);
- 2) Општи информации:
 - вид на зона (град, индустриска или рурална област);
 - проценка на загадената област (km²) и број на населението изложено на загадувањето;
 - климатски податоци;
 - топографски релевантни податоци и
 - информации за видот на целите потребни за безбедност на зоната;
- 3) Одговорни органи:
 - имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и имплементацијата на плановите за подобрување;
- 4) Природа и оценување на загадувањето:
 - следени концентрации во текот на претходните години (пред имплементацијата на мерките за подобрување);
 - измерени концентрации од самиот почеток на проектот и
 - употребени техники за проценка;
- 5) Потекло на загадувањето:
 - листа на главните извори на емисии одговорни за загадувањето (мапа);
 - вкупно емисии од тие извори (тони/годишно) и
 - информации за загадувањето што доаѓа од други региони;
- 6) Анализа на состојбата:
 - детални податоци за факторите кои се одговорни за надминувањата (транспорт, вклучувајќи и прекуграничен транспорт, формирање на секундарни загадувачки супстанции во атмосферата) и
 - детални податоци за можните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот;
- 7) Детали за мерки или проекти за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух што постоеле пред денот на влегувањето во сила на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух:
 - локални, регионални, национални и меѓународни мерки и
 - набљудувани ефекти од овие мерки;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2008/50/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 мај 2008 година за квалитет на амбиентниот воздух и за почист воздух за Европа, CELEX број 32008L0050.

8) Детали за донесените мерки или проекти од аспект на намалување на загадувањето:

- наведување и опис на сите мерки поставени во проектот;

- временска табела за имплементација и

- проценка на планираното подобрување на квалитетот на воздухот и проценка на очекуваното време потребно за да се исполнат целите;

9) Детални податоци за мерките или проектите планирани или испитувани за долг временски период;

10) Анализа на состојбата од здравствен аспект:

- здравствен профил на населбата/регионот за кој се изготвува планот;

- постојни и очекувани идни здравствени ефекти од аерозагадувањето при постојните услови на загадувањето и

- постојни и предвидени здравствени мерки за справување со ефектите и

11) Листа на публикации и документи, користени за дополнување на потребните информации.

(2) Планот треба да содржи и информации за резултатите од спроведувањето на акциите и мерките дефинирани во Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија за период од 2013 до 2018 година.

Член 4

(1) Планот содржи информации за спроведување на мерките за намалување на загадувањето на воздухот кои се одредени на соодветно локално, регионално или национално ниво со цел постигнување на целите за квалитет на воздухот, при тоа вклучувајќи ги следните мерки и активности:

1) Намалување на емисиите од сообраќајот преку:

- рестрикција на сообраќајот за одреден тип на автомобили посебно во урбаните средини;

- управување со протокот на сообраќај (вклучувајќи утврдување цени за застој во сообраќајот, диференцирани цени за паркирање или други економски стимулации и формирање зони со мала емисија);

- мерки за поттикнување на заменување на превозот со модели кои помалку загадуваат;

- ограничување на брзината;

- подобрување на јавниот транспорт;

- изградба на нови патишта;

- рестрикција на сообраќај во определени реони;

- редукција на емисии од возила со дополнително монтирање на опрема за контрола на емисиите, при што треба да се разгледа употребата на економски стимулации за да се забрза намалувањето и

- други мерки;

2) Користење на квалитетни горива со мала емисија во мали, средни и во големи стационарни извори и во подвижни извори;

3) Контрола на дифузни извори на емисии:

- забрана за палење на отворени пожари;

- рестрикција на домашно греење на дрва;

- редовно чистење на улици;

- изолација на градби со цел да нема загуба на топлина и

- подобрување на ефикасноста на грејните тела;

4) Намалување на емисии од стационарни извори (индустриски и енергетски постројки) преку рестриктивен режим за користење на овие извори и воведување на најдобри достапни техники;

5) Намалување на емисии од мали и средни стационарни извори на согорување (вклучувајќи ги и оние во кој се согорува биомаса), преку приспособување на опремата за контрола на емисиите или нивна замена;

6) При постапката за набавка на патнички возила, горива и опрема за согорување од страна на административните и јавни установи, со цел да се намалат емисиите, треба да се вклучи набавка на:

- нови возила, вклучувајќи возила со мала емисија;

- превозни услуги со почисти возила;

- стационарни извори на согорување со мала емисија и

- горива со мала емисија за стационарни и подвижни извори;

7) Мерки за намалување на загадувањето на воздухот преку системот за интегрална контрола и спречување на загадувањето, односно ИКСЗ дозволите и преку употребата на економски инструменти, како што се даноци, наплатувања или тргување со емисии;

8) Мерки за заштита на здравјето на децата или на други чувствителни групи и

9) Други мерки како што се:

- информирање на јавноста;

- вклучување на квалитетот на воздухот во градското планирање;

- финансиска поддршка на технологиите со низок процент на емисии преку помали даноци;

- континуиран мониторинг на квалитетот на воздухот и

- изработка на студии за намалување на загадувањето.

(2) Во Планот за секоја мерка се наведуваат целите и роковите за реализација, потребните финансиски средства, изворот за обезбедување на финансиските средства, параметри за следење на спроведувањето на мерката и одговорните органи за контрола и оценување на реализираните активности.

(3) Во Планот се наведуваат и информации за степенот на спроведување на прописите од областа на животната средина кои влијаат на квалитетот на воздухот, а особено на прописите кои се однесуваат на:

- регулирање на загадувањето на воздухот од емисии од моторни возила;

- контрола на емисиите од испарливите органски соединенија од бензините кои произлегуваат како резултат на складирањето и дистрибуцијата на бензините од терминалите до бензинските станици;

- контрола на индустриското загадување;

- контрола на емисијата на гасови и цврсти честички од моторите со внатрешно согорување кои треба да се инсталираат на подвижни непатни машини;

- контрола на квалитетот на бензинот и дизел горивата;

- контрола на емисиите на испарливи органски соединенија кои се должат на употреба на органските растворувачи при одредени активности и инсталации;

- намалување на содржината на сулфур во течните горива;

- контрола на емисиите од согорување на отпад;

- ограничување на емисиите на одредени загадувачи во воздухот од големи постројки за согорување;

- за национални горни граници за емисија за одредени атмосферски загадувачи;

- за ограничување на емисиите на испарливи органски соединенија кои се должат на употреба на органски растворувачи во одредени бои и лакови и производи за бојадисување возила;

- за количество на сулфур во бродски горива;

- емисии на гасовидни и на цврсти загадувачи од дизел мотори за возила, и емисиите на гасовидни загадувачи од мотори со позитивно палење кои се полнат со природен гас или со течен нафтен гас за возила и

- за ефикасност на крајната употреба на енергијата и на услугите поврзани со енергијата.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за деталната содржина и начинот на подготвување на Програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 108/09).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4082/5
11 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Бр. 08-7522/3
12.09.2014 година
Скопје

Бр. 12-3559/2
04.09.2014 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Министер за економија,
Беќим Незири, с.р.

4656.

Врз основа на член 27-а став (4) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Член 1

Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на краткорочните акциони планови за заштита на амбиентниот воздух.

Член 2

Краткорочните акциони планови за заштита на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: краткорочни акциони планови) содржат информации и податоци за:

- 1) Основни карактеристики за зоните/агломерациите;
- 2) Состојба со квалитетот на воздухот во зоните/агломерациите;
- 3) Анализа на климатолошката и метеоролошката состојба;
- 4) Дефинирање на локацијата каде се надминати праговите на алармирање;
- 5) Анализа во однос на појавата на праговите за алармирање;
- 6) Влијанието на поедините дејности/сектори на локацијата;
- 7) Дефинирање и податоци за изворите на загадувањето;
- 8) Анализа на состојбата и факторите/причините кои допринеле за појава на надминувањата;
- 9) Мерки и препораки за намалување на времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање со цел заштита на здравјето на луѓето и животната средина;
- 10) Детален опис на мерките кои се планираат, со дефинирани рокови и институции и останати чинители за нивна реализација;
- 11) Дефинирање на надлежни органи, институции и инсталации за спроведување на краткорочните акциони планови;
- 12) Известување на јавноста и
- 13) Прилози со останати документи од интерес за подготовка на краткорочни акциони планови.

Член 3

(1) Информациите од член 2 точки 4) и 5) на овој правилник особено треба да содржат податоци со кои се определува во кои случаи се смета дека постои односно не постои ризик за надминување на прагот за алармирање.

(2) Ризик за надминување на прагот на алармирање постои доколку:

- измерените концентрации на поедините загадувачки супстанции се поголеми од 80% од вредноста на прагот на алармирање и

- во зоните и агломерациите има голема густина на сообраќај и големи стационарни извори, особено во зимскиот период во специфични метеоролошки услови.

(3) Ризик за надминување на прагот на алармирање не постои доколку:

- ниедна од вредностите на измерените концентрации на поедините загадувачки супстанции за период од најмалку пет години не надминува 80% од вредноста на прагот на алармирање и

- ниедна од вредностите на измерените концентрации на поедините загадувачки супстанции не е поголема од 65% од вредноста на прагот на алармирање, доколку се достапни податоци за пократок временски период (од 1 до 4 години).

(4) Ризик за надминување на прагот на алармирање во област поголема од 100km² не постои, ако измерената концентрација на поедините загадувачки супстанции надминува 80% од вредноста на прагот на алармирање само на едно мерно место.

Член 4

Заради намалување на времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање во краткорочните акциони планови се наведуваат мерки и активности кои треба да се превземат и тоа:

1) Во областа на сообраќајот:

- ограничување, пренасочување или забрана на сообраќајот на подрачјето каде што е надминат прагот на алармирање согласно член 59 став (2) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздухот, освен за јавниот превоз, такси возилата и возилата за специјална намена, при што во време на забраната на сообраќајот на улиците и приодите кон одреденото подрачје за забрана се поставуваат знаци на забрана;

- обезбедување на посебен сообраќаен режим за тешките товарни возила;

- користење на возила со алтернативни горива, хибридни возила, како и јавен превоз на електричен погон (трамвај);

- користење на велосипеди и

- ограничување на брзината на возење.

2) Инсталациите кои поседуваат А или Б интегрирана еколошка дозвола, а се со седиште во општините во кои се надминуваат праговете на алармирање да работат со редуцирано производство од нивните капацитети во однос на капацитетот со кој работеле во моментот на констатација на состојбата со висока концентрација на загадувачки супстанции во воздухот;

3) Административните и комерцијалните установи коишто се загреваат со сопствени ложишта во текот на надминувањето на прагот на алармирање да користат горива кои помалку ја загадуваат животната средина и

4) Зголемен инспекциски надзор на индустриските капацитети од страна на Државниот инспекторат за животна средина и овластените инспектори за животна средина и комуналните инспектори на единиците на локална самоуправа и градот Скопје.

Член 5

Заради заштита на здравјето на населението при времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање во краткорочните акциони планови се наведуваат препораки согласно член 2 точка 9) од овој правилник согласно кои треба да се однесува населението и тоа:

- упатства и совети за жителите во подрачјето каде што е надминат прагот на алармирање, за ограничено/намалено движење на отворен простор, особено за здравствено осетливата популација (мали деца, бремени жени, постари луѓе, хронично болни);

- препорака да не се употребуваат уреди за затоплување на просториите и готвење на фосилни горива, особено оние без ефикасно согорување и одведување на димните гасови;

- препорака да се одложат чистења со средства кои содржат корозивни хемикалии, поправки во кои се користат лепаци, бои, лакови, употреба на пестициди и сите останати работи кои не се итни и неопходни, а при кои се загадува воздухот во просториите;

- препораки за намалување на сообраќајот на моторни возила со апел да се користат средствата за јавен превоз, а патничките возила да не се користат без поголема потреба и

- препорака за одлагање на јавни собири, спортски и културни манифестации и други масовни собири на граѓаните на отворени простори.

Член 6

(1) Мерките од член 4 од овој правилник се определуваат врз основа на процена на потенцијалот на намалување на ризикот од опасност по здравјето на луѓето и соодветно на тоа се одредува времетраењето на мерката.

(2) Ако пред предвиденото времетраење на мерката настане подобрување на квалитетот на воздух, спроведувањето на мерката може предвремено да се прекине.

Член 7

Краткорочни акциони планови се подготвуваат преку собирање и обработка на податоци и информации од:

- државната и локалните мониторинг мрежи за квалитет на воздух;

- инвентарите на емисии на загадувачки супстанции во воздухот;

- оценката на квалитетот на воздухот на Република Македонија и

- оценката на метеоролошките услови и географските фактори кои што можат да имаат влијание врз квалитетот на воздухот, генерално и во кратки временски интервали.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7649/1
11 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Бр. 08-7522/2
12 септември 2014 година
Скопје

Министер
за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“

4657.

Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11,12,16,18 и 4-а од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“ на седницата одржана на 1 октомври 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "23 ОКТОМВРИ" ВО 2014 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За остварување во областа на науката и образованието, државната награда се доделува на:

- проф. д-р Анастасика Попоска, специјалист-ортопед.

II. За остварување во областа на културата и уметноста, државната награда се доделува на:

- Милош Линдро, писател,
- Доне Милјановски, ликовен уметник,
- Димитар Узунски, народен уметник, фолклорист и
- Македонска филхармонија.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3791/2
10 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Одборот за
доделување на државната
награда „23 Октомври“
Академик,
Владо Матевски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4658.

ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен помеѓу:

1. Општина Крушево со седиште на ул. „Никола Ѓурковик“ бб Крушево, застапувана од Градоначалникот на Општина Крушево Горги Дамчески од една страна и

2. Општина Прилеп со седиште на ул. „Прилепски бранители“ бр.1 Прилеп, застапувана од Градоначалникот на Општина Прилеп Марјан Ристески од друга страна.

Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/2002) и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр.79/2009), за успешно извршување на работите и работните задачи што се во надлежност на градежна, урбанистичка инспекција и инспекција за заштита на животната средина.

Член 2

Двете договорни страни се договорија работите и работните задачи што ги извршуваат градежните инспектори во Општина Прилеп, Звездан Карески и Дејан Колевски, урбанистичкиот инспектор во Општина Прилеп, Татјана Попоска и работите што ги извршува инспекторот за животна средина во Општина Прилеп, Цветанка Николоска, во областа на градежната, урбанистичка инспекција и инспекција за заштита на животната средина да ги извршува и во име и за сметка на Општина Крушево.

Член 3

Со овој Договор инспекторите од член 2 на овој Договор вработени во општинската администрација во Општина Прилеп за извршување на работите што се предмет на овој Договор во Општина Крушево ќе ги користат објектите и опремата од двете договорни општини.

Член 4

За работното ангажирање на инспекторите, во име и за сметка на Општина Крушево, им следуваат патни и дневни трошоци согласно позитивните законски прописи, кои ги исплаќа Општина Крушево.

Исплатата на овие трошоци Општина Крушево е должна да ги изврши во рок од 7 (седум) дена од денот на добивањето на фактурата од Општина Прилеп, а најдоцна еден месец од денот на фактурирањето. Во спротивно овој договор ќе биде раскинат.

Член 5

Инспекторите за својата работа во Општина Крушево непосредно му одговараат на Градоначалникот на Општина Крушево.

Член 6

Измени и дополнувања на одредбите на овој Договор ќе се вршат со Анекс кон овој Договор.

Член 7

Овој Договор влегува во сила од денот на потпишување од страна на двете договорни страни, а се склучува за времетраење од 4 (четири) години.

Член 8

Овој Договор може да се раскине заради непочитување на одредбите од страна на двете договорни страни.

Овој Договор може да се раскине и по барање на една од договорните страни, но по претходно известување на договорната страна која тоа го бара и тоа најмалку во рок од 30 дена пред раскинувањето на договорот.

Член 9

Во случај на спор двете договорени страни спогодбено ќе го решаваат, во спротивно надлежен е Основниот суд во Прилеп.

Член 10

Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни примероци, по два за секоја од договорните страни.

Бр. 03-794/1	Бр. 03-2060/1
29 септември 2014 година	22 септември 2014 година
Скопје	Скопје

Општина Крушево
Градоначалник,
Горги Дамчески, с.р.

Општина Прилеп
Градоначалник,
Марјан Ристески, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

4659.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2014 година, во однос на месец август 2014 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец септември 2014, во однос на месец август 2014 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014148